

ЌЕ ИМА ЛИ НАРРУ ЕН

"Ќе се среќаваме онолку колку што ќе сметаме дека е потребно", најавил Метју Нимиц, по средбата во Њујорк.

Нимиц оценил дека нема временска рамка за преговорите, но тие не можат да траат во недоглед, при што последните преговори ги оценил како задоволувачки.

"Остануваме на двојната формула за името, со уште неколку аргументи на основа на претходните средби", изјави пред преговорите во Њујорк, претседателот Бранко Црвенковски.

Пишува:
Рената МАТЕСКА

Последниот дијалог за решавање на спорот околу името, одржан пред една недела во Њујорк, е чисто промашување и губење време. А што друго мо-

же да се рече за една толку јалова средба, на којашто само е констатирано дека сапуницата грчко-македонски дијалог ќе продолжи до крајот на февруари. Ние упорно се држиме за двојната формула, а Грците, како пијаниот за плотот бараат едно име за универзална употреба. Работата е држ-недај и надминува и шпанска, венецуелска, а богами и бразилска ТВ - новела. Како водечки лик во серијалот неизбежен е специјалниот преговарач на ОН за спорот околу името, Метју Нимиц, кој виде - не виде, па реши и лично да нè посети, белким нешто ќе се оправело во преговорите. Во другите главни ликови од сапуницата забележителен е нашиот млад и надежен амбасадор Никола Димитров и неговиот опонент, Гркот Адамантиос Василакис. Кој ќе биде помудар до крајот на мамутската серија е неизвесно, иако на моменти веќе видено, здодевно, еднолично. Недостигаат заплети и изненадувања. Можеби најинтересниот момент беше кога САД нè признаа под уставното име, што внесе голема доза адреналин во новелата. А нема сапуница, ако нема ни интересен женски лик. Тука е нашата прва дама на



ГРЧКАТА АМБАСАДА СПРЕЧИ ПРОМОЦИЈА НА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА ВО МАЛЕЗИЈА

Кон крајот на минатата година, на Институтот Азија-Европа при државниот Универзитет на Малезија (University of Malaya) во Куала Лумпур, не беше дозволено да се одржи претходно закажаната промоција на англиското издание на книгата "Потомците на Александар Велики од Македонија" од македонскиот историчар Александар Донски.

Наведенава книга требаше да биде промовирана на англиски јазик за овој дел од светот од страна на Светскиот македонски конгрес. Воедно требаше да биде прикажан и документарниот филм "Ден во Македонија", како и 40-минутен архивски филм за Александар Македонски од Американскиот институт за археологија. Промоцијата на овие материјали требаше да ја изврши Гоце Дуртаноски, македонски новинар од дијаспората.

Настанот беше закажан за 24 ноември, датум договорен 4 месеци однапред и поддржан од неколку соработници од Институтот. Меѓутоа, неколку дена пред промоцијата, новиот директор на Институтот Азија-Европа, г. Гарет Ричардс (од Велика Британија) му соопштил на Дуртаноски дека промоцијата се откажува за (како што рекол) да не се иритира Грција со која Малезија имала одлични односи ниту, пак, грчкиот амбасадор кој бил чест гостин на Институтот, а меѓу Македонија и Грција сè уште имало отворени прашања околу името и историјата.

Луѓето од Институтот, кои се залагале за одржување на промоцијата, подоцна му соопштиле на Дуртаноски дека во посета на директорот на Институтот Ричардс претходно бил грчкиот амбасадор во Куала Лумпур, кој интервенирал за спречување на промоцијата.

Историчарот Донски е без коментар за ваквиот настан, а во врска со македонско-грчкиот дијалог за решавање на спорот со името вели:

"За името, мојот став воопшто не се разликува од ставот на сите граѓани на РМ, на Владата и на опозицијата, така што тука не би имал да додадам ништо поинтересно. Мојот став е дека ние се викаме Македонија, а Грција нас нека нè вика како што сака".



МЕТЈУ НИМИЦ СЕ НАДЕВА НА КОМПРОМИС

D ЗА МАКЕДОНИЈА?



СПОРЕД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ, ПРЕДЛОГОТ НА МАКЕДОНИЈА И НАТАМУ Е ДВОЈНАТА ФОРМУЛА

дипломатијата, Илинка Митрева, која во последните епизоди нè изненадува со лицата кои ги назначува за нови амбасадори. Но, не навлегуваме во деталите околу нејзиниот избор, оти друга ни е темата. Освен тоа, таа наместо кон дипломатијата почна повеќе да се осврнува кон обичаите на народот, да крши и да дели лепчиња во кои има паричка, а кој ќе го најде паричето... (гледајте во следната епизода).

ПОСЕТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ АДРЕНАЛИН!

Според најавите, намерата на специјалниот лик од серијата, Нимиц, да ја посети

Македонија е од прва рака да се запознае со ставовите на македонскиот државен врв за намерите како да го решаваат спорот со Грција, при што ќе се сретне со претседателот Бранко Црвенковски и со шефицата на дипломатијата, Илинка Митрева. За да се добие набој на неизвесност од посетата, во МНР тврдеа дека не се сема сигурни во причините за неочекуваната посета на Нимиц на Македонија, најавена веднаш по средбата во Њујорк, повторувајќи дека нашиот став за преговорите не се менува, иако на средбите со грчкиот преговарач официјално се изразува добра волја да се најде решение

што би било прифатливо и за едната и за другата страна. Таквата позиција пред средбата ја повтори и претседателот Бранко Црвенковски, според кој предлогот на Македонија и натаму е двојната формула, нагласувајќи дека сега нашите аргументи се дополнително засилени во однос на претходните среќавања. Посетата на Нимиц, по десетгодишни безуспешни преговори во ОН за името е реакција на очекувањата на специјалниот преговарач на Грција и генерално на ОН дека македонскиот државен врв веќе не е заинтересиран да преговара, туку само ја задоволува формата која се бара со Резолуцијата на Советот за безбедност, бидејќи излезот од спорот го гледа на други адреси пред светската организација, односно во ЕУ, поточно, во билатералното признавање од други земји, од меѓународни организации и слични придобивки кои би се надоврзале на признавањето на уставното име од страна на САД.

ВО ИСЧЕКУВАЊЕ НА РАЗВРСКА

Додека гледачите внимателно го следат серијалот (кој ќе ја надмине и "Династија" по епизодите), на ТВ-екраните и во кино-салите, можеа да се видат многу документарни филмови за Македонија, Македонците. Македонската фаланга, Александар Македонски... Полека, срамежливо, но бомбастично долго криената вистина за историјата на еден народ, кој се нарекува МАКЕДОНСКИ и една држава која не може да биде поинаку нарекувана освен МАКЕДОНИЈА, излегува на виделина.

А нашиот серијал трае ли трае, барајќи интересен и,

пред сè, среќен за нас THE END.

Решението на спорот со името надвор од ОН, поточно во Европската унија - го бара и официјална Атина, иако и таа се повикува на ОН и под нејзин притисок се забрзуваат преговорите во Њујорк. Од грчки извори е најавено дека во Атина ќе заседава Националниот совет за надворешна политика, кој ќе расправа за спорот со Македонија, а во февруари грчкиот шеф на дипломатијата ќе престојува во официјална посета на САД, каде што, исто така, ќе го отвори ова прашање. Е, таа епизода не треба да се пропушти. Сепак, според Нимиц, постои позитивно расположение во Скопје и во Атина прашањето да се остави зад нив, а решението да биде задоволувачко за интересите на двете земји, иако тоа не е лесно.

По последната средба, со доза на оптимизам зазвучи и Гркот, постојаниот претставник на Грција во ОН, Адамандиос Василиакис.

"Секој ги повтори своите ставови, разменивме идеи и ќе видиме како ќе се одвиваат работите", изјавил Василиакис, заклучувајќи дека со секоја средба се прават мали чекори напред.

Според портпаролот на грчкото Министерство за надворешни работи, Кумуцкос, Атина сака разговорите да бидат суштински и со реална содржина за да се најде решение. Атина била заинтересирана да се најде решение што е можно побрзо, иако не е утврден никаков временски рок за тоа. Очигледно нашиот јужен сосед посакува што поскоро да ја гледа последната епизода од серијата грчко-македонски преговори, но со каква завршница?